

Податоци за квалитет на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга

А. Просечно време за изведба на индивидуален битстрим пристап (година 2015 , квартал 1 ,³)

Просечно време за изведба за сопствени корисници ⁴	Просечно време за изведба за корисници на оператор-корисник ⁴	Отстапување(%) WS во однос на Retail (WS – Retail) / Retail
6.7 календарски денови	8.0 календарски денови	16% (Bakar + Fiber)

Б. Просечно време за отстранување на дефекти (година 2015, квартал 1 ,³)

Процентуална застапеност на дефекти во однос на вкупниот број на дефекти ⁵	Просечно време за отстранување на дефекти за сопствени корисници ⁶	Просечно време за отстранување на дефекти за корисници на оператор-корисник ⁶	Отстапување(%) WS во однос на Retail (WS – Retail) / Retail
62.2% (<48 hrs), за дефекти во просторот на МКТ и на пристапни линии	22:22:19	18:38:26	-20.0%
37.8% (>48 hrs), за дефекти во просторот на МКТ и на пристапни линии	130:34:13	116:08:18	-12.4%

Појаснувања:

- Периодот се однесува на квартално ниво
- Просечно време за изведба на битстрим пристап сметано од моментот на прием на барање од сопствена малопродажна служба или од оператор-корисник, започнувајќи од денот на поднесување на барањето.
- Две групи на дефекти: дефекти за кои е потребно пократко време на отстранување и нивно процентуално учество и дефекти за кои е потребно подолго време за отстранување и нивно процентуално учество во вкупниот број на дефекти.
- Време на отстранување на дефект е време во кое успешно се отстранети дефектите мерено во часови од времето на пријавување на дефектот до поправка на дефектот